



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 9

Скопје, вторник 26 април 1949 год.

Год. V

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса, "Службен весник на НР Македонија" (Пошт. фак 51: Скопје, Ракописите не се враќаат. Телефон на редакцијата и администрацијата 696

Овој број чини 4 динари. Преплатата за една година износи 250 дин. за едно полугодие 125 динари. Чековна сметка при Народна банка на ФНРЈ.—Централа за НРМ—Скопје 8.901.812

9

Врз основа чл. 73 ст. 1 од Уставот на Народна Република Македонија а во врска со чл. 5 т. 2 и чл. 7 од Законот за Президиумот на Народното собрание на НРМ, Претседателството на Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија донесува

### УКАЗ

**ЗА СВИКУВАЊЕ НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА V РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ**

Народното собрание на Народна Република Македонија се свикнува на V редовно заседание на 18 април 1949 година.

У. Бр. 7

Скопје, 7 април 1949 година.

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО

**НА ПРЕЗИДИУМОТ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ  
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Секретар,  
Крсте Црвенковски с. р.

Претседател,  
Богоја Фотев с. р.

93

Врз основа чл. 73 ст. 1 точ. 3 од Уставот на Народна Република Македонија, а со цел правилно да се прилага Законот, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија дава

### ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ

**НА ЧЛ. 18 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИОНИРАЊЕ И ВОСТАНОВУВАЊЕ ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА НА БИВШИТЕ САМОУПРАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ И ПЕНЗИОНЕРИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Како по чл. 12 од Законот за пензионирање и востановување правото на пензија на бившите самоуправни службеници и пензионери на подрачјето на Народна Република Македонија и по началата на граѓанското право а и по Законот за социјално осигурување на работниците, наместениците и службениците, усвоените деца се изедначени во правата со брачните деца и како социјалното осигурување е единствено та влрки и за бившите самоуправни службеници и самоуправни пензионери, то одредбата на чл. 13 од Законот за пензионирање и востановување правото на пензија на бившите самоуправни службеници и пензионери на подрачјето на Народна Република Македонија, има да се разбере така да се усвоените деца во поглед на правата на семејна пензија изедначени со брачните деца на пензионерите ако усвојувањето е извршено пред пензионирањето, односно пред престанокот на службата за оние што се накнадно пензионираат.

Бр. 266

Скопје, 26 март 1949 година.

**ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ  
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Секретар,  
Крсте Црвенковски с. р.

Претседател,  
Богоја Фотев с. р.

94

Врз основа чл. 73 ст. 1 точ. 3 од Уставот на Народна Република Македонија, а со цел правилно да се прилага Законот, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија дава

**ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ  
НА СТ. 4 ОД ЧЛ. 33 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИОНИРАЊЕ И  
ВОСТАНОВУВАЊЕ ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА НА БИВШИТЕ  
САМОУПРАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ И ПЕНЗИОНЕРИ НА ПОД  
РАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

По ст. 4 од чл. 33 до Законот за пензионирање и востановување правото на пензија на бившите самоуправни службеници и пензионери на подрачјето на Народна Република Македонија, на пензионер кој што ќе стапи било во каква служба, која не е реактивирање, му се обустанува исплатата на пензијата, ако бруто приходот од таја служба е поголем од пензиската основа од кој што на пензионерот му е одредена пензијата. Ако приходот е помал од пензиската основа, од пензијата ќе се исплатува износот на разликата меѓу пензиската основа и тој приход.

Со оглед на тоа дека функцијата член на извршен одбор на народен одбор не е служба во смисол на овој закон, тоа прописите на чл. 33 ст. 4 од Законот за пензионирање и востановување правото на пензија на бившите самоуправни службеници и пензионери на подрачјето на Народна Република Македонија не се применуваат на пензионер кој што е избран за член на извршен одбор на народен одбор, така да накнадата што ќе ја прима тој останува без влијание на висината на неговата пензија.

Бр. 267

Скопје, 26 март 1949 година.

**ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ  
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Секретар,  
Крсте Црвенковски с. р.

Претседател,  
Богоја Фотев с. р.

95

Врз основа чл. 73 ст. 1 точ. 3 од Уставот на Народна Република Македонија, а со цел правилно да се прилага Законот, Президиумот на Народното собрание на Народна Република Македонија дава

**ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ  
НА ЧЛ. 39 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИОНИРАЊЕ И ВОСТА  
НОВУВАЊЕ ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА НА БИВШИТЕ СА  
МОУПРАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ И ПЕНЗИОНЕРИ НА ПОД  
РАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Во поглед на застареноста правото на пензија по Законот на пензионирање и востановување правото на пензија на бившите самоуправни службеници и пензионери на подрачјето на Народна Република Македонија, кога таја во тој закон не е изречно предвидена, ќе се прилагаат соодветните одредби на став 4 и 5 од чл. 51 на Законот за социјално осигурување на работниците, наместениците и службениците, што ја одредуваат застареноста на правото на пензија од социјалното осигурување, и тоа така:

1. правото на пензија и помош застарува, ако барањето за пензија односно помош не е поднесено во срок од 5 години, сметано од 1 јуни 1946 година;

2. пенаните и помоштите за поедини месеци застаруваат во срок од една година сметано од крајот на оној месец во кој што требало да бидат исплатени;

3) пензиите и помоштите не можат да се исплатуваат за повеќе од една година назад, сметано од крајот на оној месец во кој што е поднесено барањето за пензија односно помош.

Бр. 268

Скопје, 26 март 1949 година.

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ  
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,  
Крсте Црвенковски с. р.

Претседател,  
Богоја Фотев с. р.

96

Врз основа чл. 20 и 21 од Законот за избор на одборници за народните одбори, Президиумот на Народното собрание на НРМ го донесе следното

РЕШЕЊЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИКАНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Се именува Републиканска изборна комисија во следниот состав:

Претседател: Панта Марина, претседател на Врховниот суд на НРМ;

Заменик на претседателот: Лазар Гиновски, судија на Врховниот суд на НРМ;

Секретар: Перо Коробар, помошник на Претседателот на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на НРМ;

Заменик на секретарот: Наум Сотировски, началник на одделението во Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на НРМ;

Членови:

1. Член: Благој Левков, помошник министер на правосудието на НРМ;

Заменик: Љупчо Ефремов, началник на одделението во Министерството на правосудието на НРМ;

2. Член: Осман Мифтари, судија на Врховниот суд на НРМ;

Заменик: Киро Николов, судија на Врховниот суд на НРМ;

3. Член: Трајче Груевски, потпретседател на Комисијата за државната контрола на НРМ;

Заменик: Вангел Ацевски, претседател на Окружниот суд во Скопје;

4. Член: Кемал Сејфула, потпретседател на Главниот одбор на Народниот фронт на Македонија;

Заменик: Фана Мајкова, помошник министер на индустријата и рударството на НРМ;

5. Член: Трајко Атанасов, секретар на Секретаријатот за политичко управна координација при Претседателството на Владата на НРМ;

Заменик: Душко Георгиевски, Заменик Генерален секретар на Владата на НРМ;

Р. Бр. 1 — Скопје, 26 март 1949 година.

ПРЕЗИДИУМ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНА  
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар,  
Крсте Црвенковски с. р.

Претседател,  
Б. Фотев с. р.

97

Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна Република Македонија, по предлог на Министерот за трговија и снабдување Владата на Народна Република Македонија ја донесува следната

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ УПРАВА ЗА МЛИНАРСТВО НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУВАЊЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Министерството за трговија и снабдување на Народна Република Македонија се оснива Управа за млинарство со седиште во град Скопје.

Член 2

Задачата на Управата е:

1) да организира планска работа на сите мелници и оризови љуштилиници и се грижи за остварувањето на плановите на производството на млиновите и љуштениот ориз;

2) да врши контрола на производството на мелниците и оризовите љуштилиници и на извршувањето прописите кои што се во врска со производството;

3) да се грижи за унапредувањето на млинарството и љуштењето на ориз;

4) да врши административно оперативно раководство со млинските претпријатија и љуштилиници од републиканско значење;

5) да предлага план на мрежата на млиновите и љуштилиниците и план на кадровите;

6) да врши инструктажа на целокупниот производен апарат;

7) да се грижи за снабдувањето на сите државни мелници и оризови љуштилиници со погонски и тенхнички материјал;

8) да дава општи напатствија и укажува помош на извршните одбори на околските и градските народни одбори во поглед организирањето и раководството од локалните мелници и оризови љуштилиници;

9) да ги врши и сите други задачи во врска со млинарството и љуштењето на оризот, кои што ќе ги стави во вадача Министерот за трговија и снабдување.

Член 3

На чело на Управата стои управник.

Управникот го поставува Министерот за трговија и снабдување во согласие со Претседателот на Владата на Народна Република Македонија.

Управникот за својата работа одговара на Министерот за трговија и снабдување.

Член 4

Управата за млинарство има своја посебна претсметка на приходите а расходите во составот на претсметката на приходите и расходите на Министерството на трговијата и снабдувањето. Управникот е надободател за извршување претсметката на приходите и расходите на Управата.

Член 5

Министерот за трговија и снабдување ќе пропише поблиски прописи за внатрешната организација и работењето на Управата.

Член 6

Регуларните работи на сите мелници, воденици и оризови љуштилиници од локално значење од подрачјето на Народна Република Македонија се пренесуваат од надлежноста на Министерството на комуналните работи во надлежност на Министерството за трговија и снабдување — Управа за млинарство.

Министерството за комунални работи ќе ги предаде сите свои несвршени и свршени предмети (списи, прениски и с.л.), на Министерството за трговија и снабдување — Управа за млинарство и това комисиски.

Комисијата ќе ја именуват согласно Министерот за комунални работи и Министерот за трговија и снабдување.

Член 7

Оваа Уредба, влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 2413 — 24-III-1949 година.

Министер Претседател на Владата,  
на трговијата и снабдувањето,  
Хр. Багалски с. р. Л. Колишевски

98

Врз основа чл. 79 ст. 2 од Уставот на Народна Република Македонија, а по предлог на Министерот на индустријата и рударството, Владата на Народна Република Македонија ја донесува следната

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОСНИВАЊЕ НА ГЛАВНИ ДИРЕКЦИИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА

Член 1

Членот 5 од Уредбата за оснивање на главни дирекции на Министерството на индустријата и рударството на Н. Р. Македонија се менува и гласи:

Со работите на погонот во главната дирекција управува главен инженер, кој што е истовремено и прв заменик на главниот директор.

Со планските работи управува директор на план, а со комерцијалните работи — комерцијален директор.

Со кадровските работи управува заменик на главниот директор, по кадровски работи.

**Член 2**

Член 7 се менува и гласи:

Главниот директор, главниот инженер, директорот на план, заменикот на главниот директор по кадровски работи и комерцијалниот директор ги поставува Министерот на индустријата и рударството во согласност со Претседателот на Владата.

**Член 3**

Во членот 8 ставот 1 се менува и гласи:

Главниот директор со главниот инженер, директорот на план, заменикот на главниот директор по кадровски работи, комерцијалниот директор и секретарот на дирекцијата сочинуваат колегиум на дирекцијата. Со колегиумот раководи главниот директор.

**Член 4**

Ова Уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 2431 24 III 1949 година Скопје

Министер на индустријата и рударството  
Бл. Попов с. р.

Претседател на Владата  
Л. Колиневски с. р.

94

Врз основа на чл. 79 ст. 2 од Уставот на НРМ, во врска со Указот на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ за образување на области („Службен лист на ФНРЈ бр. 25/49) Владата на Народна Република Македонија донесува

**РЕШЕЊЕ**

**ЗА ФОРМИРАЊЕ СЕКРЕТАРИЈАТИ НА ВЛАДАТА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ОБРАЗУВАЊЕТО НА ОБЛАСНИ НАРОДНИ ОДБОРИ**

**Член 1**

При Владата на Народна Република Македонија се формираат три секретаријати за подготвување образувањето на обласни народни одбори.

Седиштето на Првиот секретаријат е во град Скопје, на Вториот во град Битола и на Третиот во град Штип.

**Член 2**

Задачите на секретаријатите се:

- 1) да ги извршат сите подготвителни работи во врска со организацијата на привремените обласни народни одбори;
- 2) да ги извршат сите подготвителни работи за изборите на привремените обласни народни одбори; и
- 3) да ги извршат сите други подготвителни работи во врска со образувањето на привремените обласни народни одбори.

**Член 3**

Секој секретаријат се состои од сектор и од три до шест члена.

Секретарите и членовите на секретаријатите ги менува Владата со посебно решение по предлог од Претседателот на Владата.

**Член 4**

Секретаријатите имаат самостојна претсметка на приходите и расходите.

Секретарите се наредботатели за извршувањето на своите претсметки.

**Член 5**

Функцијата на секретаријатите трае до образувањето на привремените обласни народни одбори.

**Член 6**

Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 2542 28 III 1949 год. Скопје

Претседател на Владата на НРМ  
Л. Колишевски, с. р.

Претседател на Комитетот за законодавство и изградба на народната власт на Владата на НРМ,  
Н. Минчев, с. р.

101

Врз основа чл. 2 и 8 од Уредбата на Владата на ФНРЈ за учениците трговски курсеви (Службен лист на ФНРЈ бр. 8 од 21 јануари 1949 година) го донесува следното

**РЕШЕЊЕ**

**ЗА ОСНИВАЊЕ НА НИЖИ ТРГОВСКИ КУРСЕВИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА**

1) Во градовите: Скопје, Битола, Куманово, Штип, Тетово, Титов Велес, Прилеп и Струмица се осниваат нижи трговски курсеви, под раководство и надзор на Министерството за трговија и снабдување.

2) Наставата во нижите трговски курсеви да започне на ден 1. III. 1949 година.

3) Уписот во курсовите да започне веднаш и да се заврши на ден 26. II. 1949 година.

4) Примените испити за курсовите да се одржат на 26 и 27 II. 1949 год.

5) Наставата да се врши по пладне.

6) Сите трошкови околу издршката на курсевите од т. 1 паѓат на терет на претсметката на приходите и расходите на Министерството за трговија и снабдување.

7) Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 6152, 1,2 II. 1949 година, Скопје.

Министер  
ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУВАЊЕ НА НРМ  
К. Миљовски с. р.

101

Врз основа чл. 2 и чл. 9 од одредбата на Владата на ФНРЈ за следните трговски курсеви („Службен лист на ФНРЈ бр. 6 од 19 јануари 1949 год.) го донесувам следното

**РЕШЕЊЕ**

**ЗА ОСНИВАЊЕ СРЕДНИ ТРГОВСКИ КУРСЕВИ ВО ГРАДОВИТЕ: СКОПЈЕ, БИТОЛА, ШТИП И СТРУМИЦА**

1) Во градовите: Скопје, Битола, Штип и Струмица се осниваат средни трговски курсеви, под раководство и надзор на Министерството за трговија и снабдување.

2) Наставата во средните трговски курсеви да започне на ден 1. III. 1949 година.

3) Уписот во курсевите да започне веднаш и да се заврши на ден 26. II. 1949 година.

4) Примените испити за курсевите да се одржат на 26 и 27. II. 1949 година.

5) Наставата се врши по пладне.

6) Сите трошкови околу издршката на курсевите од т. 1 паѓат на терет на претсметката на приходите и расходите на Министерството за трговија и снабдување.

7) Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 6154 12 II 1949 година, Скопје.

МИНИСТЕР  
ЗА ТРГОВИЈА И СНАБДУВАЊЕ НА НРМ  
К. Миљовски с. р.

102

Врз основа на чл. 2 и 9 од Уредбата на Владата на ФНРЈ за школите за учениците во трговијата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 114 од 31 декември 1948 година) во согласност со Министерот на трудот на НРМ, го донесувам следното

**РЕШЕЊЕ**

за оснивање на Школа за учениците во трговијата во град Скопје

1. Во град Скопје се оснива Школа за учениците во трговијата, под раководството на Министерството за трговија и снабдување.

2. Наставата во Школата за учениците во трговијата да започне на ден 1 III 1949 година.

3. Уписот во Школата да започне веднаш и да заврши на ден 26 II 1949 година.

4. Наставата да се врши по пладне.

5. Сите трошкови околу издршката на оваа школа паѓат на терет на претсметката на приходите и расходите на Министерството за трговија и снабдување.

6. Ова решение влегува во сила веднаш.

Бр. 6153, 12 II 1949 година, Скопје.

Министер  
за трговија и снабдување на НРМ  
К. Миљовски, с. р.

Согласен,  
Министер на трудот  
Б. Кузмановски, с.

## 103

Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија — Скопје, надлежно по чл. 13 точка г) од Законот за удруженија, соборите и другите јавни скупови, решавајќи по предметот одобрување оснивањето и работата на "Сојузот на културно-просветните друштва на Народна Република Македонија" со седиште во гр. Скопје, донесе следното:

## РЕШЕНИЕ

Одобрава оснивањето и работата на "Сојузот на културно-просветните друштва на Народна Република Македонија" со седиште во гр. Скопје, а се право на дејност на територијата на Народна Република Македонија.

Решено во Министерството на внатрешните работи на Народна Република Македонија — Скопје, на ден 8 март 1949 год. под IV бр. 4987/49 год.

МИНИСТЕР

на внатрешните работи на НРМ.  
Цв. Узуновски, с. р.

## 104

Согласно чл. 8 и 10 од Законот за одбори на одборници за народните одбори, Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор во гр. Струмица го донесува следното

## РЕШЕЊЕ

За распишување избори за една одборничко место на Околинскиот народен одбор на струмишка околина во изборна единица бр. V/1.

Се распишуваат избори за 8 мај 1949 год. за едно одборничко место на Околинскиот народен одбор во околина струмишка во изборна единица V/1 која опфаќа село Ново село.

Ова решение да се објави во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Од Извршниот одбор на Околинскиот народен одбор во гр. Струмица на ден 28 III год. бр. 3485/49 год.

## 105

За правилна постапка при уплатувањето и за правилно книжење на буџетските приходи во текот на 1949 година, на основа точка XI — од Напатствието бр. 47998 од 29 декември 1948 година на Министерот на финансите на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 1/49) пропишувам

## НАПАТСТВИЕ

ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПОЕДИНИ ВИДОВИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ ПО БУЏЕТОТ ЗА 1949 ГОДИНА ПО СМЕТКИТЕ ПРИ НАРОДНАТА БАНКА ФНРЈ — ЦЕНТРАЛА ЗА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

## I — ДАНОК НА ПРОМЕТ НА ПРОИЗВОДИ

Данок на промет на производи за 1949 година и долгот од поранешните години ќе се уплатуваат на следните сметки:

1. — на сметка бр. 8—800020 — Данок на промет на производи од државните стопански претпријатија од сојузно значење со вирман на обр. 155—;
2. — на сметка бр. 8—800120 — Данок на промет на производи од државните стопански претпријатија од републиканско значење со вирман на обр. 171;
3. — на сметка бр. 8—800220 — Данок на промет на производи од државните стопански претпријатија од локално значење со вирман на обр. 172—;
4. — на сметка бр. 8—800310 — Данок на промет на производи од претпријатија на народните и општествени организации со вирман обр. 176—;
5. — на сметка бр. 8—800420 — Данок на промет на производи од економите и службите на работничкото снабдување со вирман обр. 177—;
6. — на сметка бр. 8—800520 — Данок на промет на производи од претпријатијата од задружниот стопански сектор со вирман на обр. 173 и во готово на обр. 135—;
7. — на сметка бр. 8—800620 — Данок на промет на производи од претпријатијата од приватниот сектор, ако се уплатуваат од приватни лица во готово на обр. 135 а ако е задржан од страна на државните стопански претпријатија или надлештва и установи со вирман на обр. 173;
8. — на сметка бр. 8—800720 — Данок на промет на производи од продадени даночни вредносници, кој го уплатуваат поверенствата на финансите и Народната банка на обр. 135—.

По горните сметки се уплатуваат и другите видови на општодржавната акумулација т. е. сега разлика помеѓу продавањата цена на производителот односно единствената цена во продавањето на мало по одбивање на трошковите на трговијата (работот) од една страна и просечната планска цена на производството за 1949 година од друга страна, спрема структурата на цените за 1949 година. Тука доаѓаат и уплатите за собирната сметка I. — на Министерството на финансите на ФНРЈ, републиканска разлика, снижување на трошковите на производството во 1947 година и снижување на полната цена на чинењето во 1948 година, бидејќи постигнатото снижување на полната цена на чинењето во 1948 година, согласно чл. 10 од Законот за државниот буџет за 1949 година, влегува во структурата на цените за 1949 година и ќе се уплатува како данок на промет на производи.

На уплатниците или вирманскиот налог треба обавезно да се означат поверенството за финансии при кое се поди даночната сметка на уплатителот.

## II. — РАЗЛИКА ПОМЕЃУ ПОВИСОКИТЕ И ПОНИСКИТЕ ЦЕНИ НА СТОКАТА

(Данокот на промет на производи од слободниот промет на стоката)

Разликите помеѓу повисоките и пониските цени на стоката што се уплатуваат во 1948 година на сметките бр. 8—800501 и 8—800502, ќе се уплатуваат во 1949 година само на сметка бр. 8—800501 со вирман на обр. 174 за производи кои не се наменети за локалното стопанство.

## III. — СНИЖУВАЊЕ НА ПОЛНАТА ЦЕНА НА ЧИНЕЊЕТО ЗА 1949 ГОДИНА

Планското снижување на полната цена на чинењето за 1949 година, што ќе се планира врз основа на чл. 7 од Законот за општодржавниот буџет за 1949 година (Службен лист бр. 113/48), ќе се уплатува на следните сметки:

1. — на сметка бр. 8—800034 — Снижување на полната цена на чинењето на државните стопански претпријатија од сојузно значење со вирман на обр. 174;
2. — на сметка бр. 8—800134 — Снижување на полната цена на чинењето на државните стопански претпријатија од републиканско значење со вирман на обр. 174;
3. — на сметка бр. 8—800234 — Снижување на полната цена на чинењето на државните стопански претпријатија од локално значење со вирман обр. 174;
4. — на сметка бр. 8—800334 — Должните износи на постигнатото снижување на полната цена на чинењето од сите државни стопански претпријатија (сојузно, републиканско и локално значење) со вирман обр. 174;

## IV. — ТРЖНА ДОБИВКА ОД ЛОКАЛНОТО СТОПАНСТВО

Тржната добивка од локалното стопанство производителните стопански претпријатија од градските и околинските народни одбори нема да ја уплатуваат на досегашната сметка бр. 8—800037 но се должни да ја уплатуваат на одделна сметка кај оноа седиште на Народната Банка на ФНРЈ Централна за НР Македонија или Комунална Банка каде се води и извршувањето на буџетот на односниот орган на државната власт и тоа:

1. — на сметка бр. 804-001 — Тржна добивка на државните стопански претпријатија од локално значење под административно-оперативен раководител на околинските народни одбори;
2. — на сметка бр. 804-002 — Тржна добивка на државните стопански претпријатија од локално значење под административно-оперативниот раководител на градските народни одбори и
3. — на сметка бр. 804-011 — При Комуналната банка Скопје — тржната добивка на државните стопански претпријатија од локалното значење на Градскиот народен одбор I реон — Скопје на сметка бр. 804-012 на Градскиот народен одбор — II реон Скопје на сметка бр. 804-013 на Градскиот народен одбор — III реон Скопје на сметка бр. 804-014 на Град. народ. одбор IV реон — Скопје на сметка бр. 804-015 на Градскиот народен одбор — Скопје

При секоја уплата на тржната добивка плаќачот е должен пред бројот на сметката да го запише оперативниот број на седиштето на Народната банка кај која се врши уплатата.

**РАЗЛИКА ВО ЦЕНИТЕ НА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ**

Државните стопански претпријатија кои испорачуваат суровини и материјали по повисоки цени на државните производителни стопански претпријатија од локално значење и на производителните претпријатија од задружниот и приватниот стопански сектор, должни се разликата меѓу повисоките и пониските цени да ја уплатуваат кај кредитните претпријатија на сметка „Разлики во цени на суровини и материјали“ на оној околински односно градски народен одбор на чија територија се наоѓа државното стопанско претпријатие од локално значење, задружно или приватно, кое ги набавува — купува — суровините и материјалите, односно на сметка на оној околински или градски народен одбор на кого претпријатието — купецот припаѓа и тоа:

1. — на сметка бр. 804101 — за државните стопански претпријатија на околинските народни одбори
2. — на сметка бр. 804102 — за државните стопански претпријатија на градските народни одбори
3. — на сметка бр. 804111 — При Комуналната банка — Скопје за државните стопански претпријатија на Градскиот народен одбор Скопје — I реон на сметка бр. 804112 — При Комуналната банка — Скопје за државните стопански претпријатија на Градскиот народен одбор Скопје — II реон на сметка бр. 804113 — При Комуналната банка — Скопје за државните стопански претпријатија на Градскиот народен одбор Скопје — III реон на сметка бр. 804114 — При Комуналната банка — Скопје за државните стопански претпријатија на Градскиот народен одбор Скопје — IV реон на сметка бр. 804115 — При Комуналната банка — Скопје за државните стопански претпријатија на Градскиот народен одбор Скопје

Регресот за разликата во цената државните стопански производителни претпријатија од локално значење, во полза на своите текушти сметки ќе го наплатуваат кај кредитните претпријатија по следните сметки:

1. — сметка бр. 800584—1 — државните стопански претпријатија на околинските народни одбори
2. — сметка бр. 800584—2 — државните стопански претпријатија на градските народни одбори
3. — сметка бр. 800584—11 — при Комуналната банка — Скопје државните стопански претпријатија на Градскиот народен одбор — I реон — Скопје на сметка бр. 800584—12 — при Комуналната банка — Скопје државните стопански претпријатија на Градскиот народен одбор — II реон — Скопје на сметка бр. 800584—13 — при Комуналната банка — Скопје државните стопански претпријатија на Градскиот народен одбор — III реон — Скопје на сметка бр. 800584—14 — при Комуналната банка — Скопје државните стопански претпријатија на Градскиот народен одбор — IV реон — Скопје на сметка бр. 800584—15 — при Комуналната банка — Скопје државните стопански претпријатија на Градскиот народен одбор — Скопје

Регресот за платениот подвозен став државните стопански производителни претпријатија во полза на своите текушти сметки ќе го наплатуваат кај кредитните претпријатија по следните сметки:

1. — сметка бр. 800583—1 — државните стопански претпријатија на околинските народни одбори
2. — сметка бр. 800583—2 — државните стопански претпријатија на градските народни одбори
3. — сметка бр. 800583—11 — При Комуналната банка Скопје државните стопански претпријатија на Градскиот народен одбор Скопје — I реон на сметка бр. 800583—12 — При Комуналната банка Скопје државните стопански претпријатија на Градскиот народен одбор Скопје — II реон на сметка бр. 800583—13 — При Комуналната банка Скопје државните стопански претпријатија на Градскиот народен одбор Скопје — III реон на сметка бр. 800583—14 — При Комуналната банка Скопје државните стопански претпријатија на Градскиот народен одбор Скопје — IV реон на сметка бр. 800583—15 — При Комуналната банка Скопје државните стопански претпријатија на Градскиот народен одбор Скопје

Пресметнувањето и начинот на уплатата на тржната добивка од локалното стопанство ќе се врши согласно Наредбата бр. 5400/14-II — 1949 година на Сојузното Министерство на финансите (Службен лист на ФНРЈ бр. 16/49)

Регресот за разликата во цената и за платениот подвозен став на државните стопански производителни претпријатија од локално значење ќе се врши согласно Напатствието бр. 5401 од 14-II-1949 година на Сојузното Министерство на финансите (Службен лист бр. 21/49 година)

**V. — ДОБИВКА НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ПЛАЌАЊЕ ВО БУЏЕТ**

Државните стопански претпријатија ќе го уплатуваат делот од добивката што му припаѓа на буџетот на следните сметки:

а — државните стопански претпријатија од републиканско значење на сметка бр. 8—32100

Државните стопански претпријатија од републиканско значење при уплатата на делот од добивката на вирманскиот налог мора да означат број на партијата и позицијата во чија полза се уплатува приходот и тоа:

1. — претпријатијата под административно-оперативниот раководител на Претседателството на Владата — партија 0111
2. — претпријатијата под ресорто на Министерството на индустријата и административно-оперативниот раководител на главните дирекции — партија 01201 — за делот од добивката за 1949 година, а партија 01202 — за неплатениот дел од добивката од 1948 година;

3. — претпријатијата под ресорто на Министерството на шумарството и административно-оперативниот раководител на главните дирекции — партија 01301 — за делот од добивката за 1949 година;

4. — претпријатијата под ресорто на Министерството за локален саобраќај и административно-оперативниот раководител на главните дирекции — партија 01401 — за делот од добивката за 1949 година, а партија 01402 — за неплатениот дел од добивката од 1948 година;

5. — претпријатијата под административно-оперативниот раководител на Министерството на градежите — партија 01501 за делот од добивката за 1949 год. а партија 01502 — за неплатениот дел од добивката од 1948 година;

6. — претпријатијата под административно-оперативниот раководител на Министерството на внатрешните работи партија 01601 — за делот од добивката за 1949 год.;

7. — претпријатијата под административно-оперативниот раководител на Комитетот за туризам и угостителството — партија 01701 — за делот од добивката за 1949 година а партија 01702 — за неплатениот дел од добивката од 1948 година и

8. — претпријатијата под административно-оперативниот раководител на Геодетската управа — партија 01801 — за делот од добивката за 1949 година, а партија 01802 — за неплатениот дел од добивката од 1948 година.

б. — Државните стопански претпријатија од локално значење:

1. — на сметка бр. 323000 — Дел од добивката на државните стопански претпријатија од локално значење под административно-оперативниот раководител на околинските народни одбори;

2. — на сметка бр. 323100 — Дел од добивката на државните стопански претпријатија од локално значење под административно-оперативниот раководител на градските народни одбори

3. — на сметка бр. 323100 — При Комуналната банка — Скопје дел од добивката на државните стопански претпријатија под административно-оперативниот раководител на Градскиот народен одбор — Скопје — I реон на сметка бр. 323200 — На Градскиот народен одбор — Скопје — II реон

на сметка бр. 323300 — На Градскиот народен одбор — Скопје — III реон

на сметка бр. 323400 — На Градскиот народен одбор — Скопје — IV реон

на сметка бр. 323500 — На Градскиот народен одбор — Скопје

Сите уплати се вршат со вирман обр. 174.

Околинските и градските државни стопански претпријатија се должни пред бројот на сметката да го запишат оперативниот број на оноа седиште на Народната Банка ФНРЈ — Централна за Н Р. Македонија или Комунална банка каде се води извршувањето на буџетот на односниот орган на државната власт во чија полза се врши уплата на делот од добивката

**VI. — РАЗНИ ПРИХОДИ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА**

Разни приходи на државните стопански претпријатија ќе се уплатуваат во полза на буџетот на следните сметки:

а — Државните стопански претпријатија од републиканско значење на сметка бр. 8—32100

Државните стопански претпријатија од републиканско значење при уплатувањето, на вирманскиот налог, мора да означат број на партијата и позицијата во чија полза се уплатува приходот и тоа:

1. — од вишок за плаќање на дирекциите — партија 019

2. — тарифските разлики — партија 020

3. — разлики во цените на суровините, материјалот и готовите производи — партија 021

- 4. — разлики на работите и маржите — партија 022
- 5. — одвишок на планираниот допринос за кадрови — партија 023 и
- 6. — други приходи (што не се на друго место споменати во ова напатствие) партија 024 —
- 6 — Државните стопански претпријатија од локално значење овие приходи ги уплатуваат во полза на односниот буџет на органот на државната власт на истите сметки споменати во ова напатствие под точ. V. буква б.—

Сите уплати се вршат со вирман на обр. 152.—

Сите овие приходи ќе се уплатуваат во бруто износ т. е. не смеат од бруто износ да се одбиват никакви негативни разлики.

Просечниот подвозен став претпријатијата ќе го уплатуваат спрема Напатствието бр. 9491/48 (Службен лист на ФНРЈ бр. 64/48 година) и на сметките кои што се во него назначени.

Се напоменува дека амортизацијата не е буџетски приход и дека ќе се уплатува на досегашните сметки кај Државната инвестициона банка односно Народната или Комуналната банка и тоа како оној дел што се уплатува во општо-државниот амортизационен фонд така и оној дел што се уплатува во амортизациониот фонд на претпријатието.

**VII. — ДАНОК НА ДОХОД (ДОХОДАРИНА)**

Данокот на доход ќе се уплатува на збирна сметка „Доходарина“ која се води кај оноа седиште на Народната банка на ФНРЈ — Централата за НРМ или Комуналната банка каде се води и извршувањето на буџетот на односниот орган на државната власт и тоа:

- 1. — на збирна сметка бр. 807000 — за околинските народни одбори — поверенства за финансите;
- 2. — на збирна сметка бр. 807001 — за градските народни одбори — поверенства на финансите;
- 3. — на збирна сметка бр. 807001 — При Комуналната Банка — Скопје за Градски народен одбор Скопје I реон на збирна сметка бр. 807002 — за Градскиот народен одбор на II реон — Скопје на збирна сметка бр. 807003 — за Градски народен одбор на III реон — Скопје на збирна сметка бр. 807004 — за Градски народен одбор на IV реон — Скопје

Часвите лица уплатите ќе ги вршат со уплатница обр. бр. 40

Државните стопански претпријатија, установи и надлештва за запрениот данок на доход ќе го уплатуваат по пат на вирман.

Околинските односно градските народни одбори — поверенство за финансите — на секој 1, 6, 11, 16, 21 и 26 во месецот се должни да издадат налог на седиштето на Народната Банка на ФНРЈ — Централата на НРМ или Комуналната банка за распределба на уплатените износи од оваа сметка во полза на поедините буџети по одредените проценти утврдени во Законот за државниот буџет за 1949 година.

Распределените процентуелни износи од поедините видови на данокот на доход што му припаѓаат на сојузниот, републиканскиот и буџетот на односниот околински или градски народен одбор како и буџетите на месните народни одбори ќе се преведува по пат на вирман во полза на следните сметки:

	Соју- зен буџет	Репуб- ликан. буџет	М. Н. О. збирна сметка
1. — Дел од данокот на доход од работници, наместеници и службеници	800025	8—32100	807006
2. — Дел од данокот на доход од земјоделци	800125	„	„
3. — Дел од данокот на доход од занаетчиски домаќинства	800225	„	„
4. — Дел од данокот на доход од задруги и задругари	800525	„	„
5. — Дел од данокот на доход од други занимања и имоти	800625	„	„
6. — Дел од должниот данок на доход од земјоделци	800325	„	„
7. — Дел од должниот данок на задруги и задругари	800725	„	„
8. — Дел од должниот данок на доход од занает. домаќинства	800425	„	„
9. — Дел од должниот данок од др. занимања и имоти	800825	„	„

Сите видови од делот на данокот на доход во полза на буџетите на околинските и градските народни одбори се уплатуваат на сметките покажани во ова напатствие по точка V — буква б.

Сите уплати од делот од данокот на доход во полза на сојузниот буџет, околинските и градските народни одбори ќе ги вршат по пат на вирман и одделни налози за секој вид данок на доход по образец 1<sup>2</sup>.

Сите уплати од делот од данокот на доход во полза на републиканскиот буџет ќе се вршат со вирман по специјалниот образец на налог на кој е напечатена спецификацијата.

За делот од данокот на доход кој припаѓа на буџетот на околинскиот односно градскиот народен одбор ќе се врши со вирман на образец 174 а за делот на месните народни одбори ќе се врши со вирман на образец 152.—

**VIII. — ТАКСИ**

Таксите што се наплатуваат во готови пари се полагаат во полза на сметка бр. 8—800021.

При уплатата на овие такси во готово служи образец 127— а за вршење на уплата со вирман служи образец 152.

**IX. — ДРУГИ ПРИХОДИ**

Други неспоменати приходи во полза на буџетот за 1949 година ќе се уплатуваат на следните сметки и тоа:

а — по републиканскиот буџет

Сите приходи по републиканскиот буџет за 1949 година од државните надлештва и установи, приходи од казни, уплата буџетски средства од минати години, приходи од претходната година, приходи од укинати фондови и разни непрелвидени приходи ќе се уплатуваат на сметка бр. 8—32100

Уплатите во готово ќе се вршат со уплатница обр. 106-б, а со вирман на обр. 151 и обр. 152

На грбот на уплатницата или вирманскиот налог мора да се означат бројот на партијата и позицијата во чија полза се уплатува приходот и тоа: Министерството на индустрија и рударство

Приходи од згради	парт. 032	
М-ство на земјоделството	парт. 033	
Од неделен лист „Наше село“		поз. 01
Од продажба на часопис „Земјоделец“		поз. 02
Од продажба на брошури		поз. 03
Од продажба на земјоделски календар		04
Од продажба на прирачници		05
Од продажба на уџбеници		06
Од продажба на книги		07
Земјоделски техникум — Битола	парт. 034	
Приходи од стопанството		поз. 01
Земјоделски техникум — Гетово	парт. 035	
Приходи од стопанството		поз. 01
Земјоделски техникум — Струмица	парт. 036	
Приходи од стопанството		поз. 01
Земјоделски техникум — Неготино	парт. 037	
Приходи од стопанството		поз. 01
Специјално земјоделско училиште — Штип	парт. 038	
Приходи од стопанството		поз. 01
Специјално земјоделско училиште — Куманово	парт. 039	
Приходи од стопанството		01
Ветеринарен техникум	парт. 040	
Приходи од прегледи		поз. 01
Земјоделски испитателен институт — Скопје	парт. 041	
Приходи од стопанството		поз. 01
Опитно поле — Кочани	парт. 042	
Приходи од стопанството		поз. 01
Опитно поле — Кавадарци	парт. 043	
Приходи од стопанството		поз. 01
Опитна овоштарска станица — Ресен	парт. 044	
Приходи од стопанството		поз. 01
Селекционо овчарска „Овче поле“	парт. 045	
Приходи од овчарството		поз. 01
Земска ергела „Вардар“	парт. 046	
Приходи од стопанството		поз. 01
Министерството на трговијата и снабдувањето		
Министерството	парт. 047	
Од потрошачки карти		поз. 01
Од мерки и теглилки		02
Од уплата на интернисти		03
Министерство на внатрешните работи		
Министерството	парт. 048	
Плативи образци		01
Работна снага на осугеници		02
Економија		03
Социјално осигурање на осугеници		04
Министерство на правосудството		
Министерството	парт. 049	

Паушали	поз 01
Кривични трошкови	02
Министерство на трудот	
Министерството	парт. 050
Од печатење на обрасци	01
Министерство на просветата	
Народен театар — Скопје	парт. 051
Приходи од претстави	
Средна политичка школа	парт. 052
Накнада за храна	01
Министерство за социјални грижи	
Земјоделско стопанство Сарај	парт. 053
Приходи од стопанството	01
Министерство на народното здравје	
Акушерско училиште	парт. 054
Од продадена помија	поз. 01
Забна амбуланта при Заболекарското училиште	парт. 055
од болнички трошкови	01
Бактер. епид. институт — Скопје	парт. 056
од болнички трошкови	01
Санитет. епид. станица — Битола	парт. 057
од прегледи	01
Интернат при Медицинското училиште	парт. 058
од режиска храна	01
од свињи	02
Главна управа на ЗСО	парт. 059
од лекување на физикална терапија	01
Државна болница — Битола	парт. 060
од болнички трошкови	01
од амбулантни прегледи	02
од продадена помија	03
Од кирија на бутката	04
Државна болница III тип	парт. 061
од болнички трошкови	01
Станица за трансфузија на крв	парт. 062
од продавање на крв	01
Санаториум за костна „ТВС“ Охрид	парт. 063
болнички трошкови	01
Санаториум Лешок	парт. 0630
Родилен дом Скопје	парт. 0631
Комитет за универз. и високи школи — Скопје	парт. 064
од накнада за лечење	01
од економија	02
Геолетска управа	
Катастарска управа	парт. 065
Од такси	01
<b>ОСТАНАТИ ПРИХОДИ</b>	
Приходи од казни за прекршување на законските и општи прописи	парт. 066
Приходи од казни за неодржување на законски срокови (затезни камати)	парт. 067
Приходи од казни кои ги изрекуваат држ. арбитражи	парт. 068
Уплата на буџетски средства од минатите години:	
Враќање на буџетски средства од минатите години	парт. 069
Приходи од минати години	
Неуплатени приходи од минати години	парт. 070
Приходи од укинатите фондови	парт. 071
Разни непредвидени приходи и вонредни приходи	парт. 072
Вишоци на приходи од минати години	
Вишок на приходи од минатата година по буџетите на народните одбори	парт. 074
Доколку не се означи бројот на партијата и позицијата мора да се означи на име што се однесува односната сума.	
Без овие ознаки Народната банка на ФНРЈ — Централна на НРМ и нејзините седишта, Комуналните банки и поштите нема да примаат никакви уплати ниту ќе ги извршуваат вирманските налози.	
<b>б — По буџетите на народните одбори</b>	
Сите останати приходи по буџетите на околицките народни одбори и градските народни одбори од државните установи и надлештва, приходи од казни, трошарина на права и услуги и разни непредвидени приходи ќе се уплатуваат на следните сметки и тоа:	
1. — на сметка бр. 323000 — за околицките народни одбори	
2. — на сметка бр. 323100 — за градските народни одбори	
3. — збирна сметка бр. 807003 за данокот на наследства и подароци на околицкиот народен одбор.	
4. — на сметка бр. 323100 — при Комуналната банка, Скопје приходи на НО — I реон Скопје на сметка бр. 323200 — при Комуналната банка, Скопје	

ије приходи на НО — II реон на сметка бр. 323300 — при Комуналната банка, Скопје приходи на НО — III реон на сметка бр. 323400 — при Комуналната банка. Скопје приходи на НО — IV реон на сметка бр. 323500 — при Комуналната банка, Скопје приходи на ГНО — Скопје

5. — на збирна сметка 807011 — Данок на наследства и подароци на I реон на збирна сметка 807012 — Данок на наследства и подароци на II реон на збирна сметка 807013 — Данок на наследства и подароци на III реон на збирна сметка 807014 — Данок на наследства и подароци на IV реон

6. — Збирна сметка 807021 — Разни приходи (трошарина на права и услуги) I реон  
Збирна сметка 807022 — Разни приходи (трошарина на права и услуги) II реон  
Збирна сметка 807023 — Разни приходи (трошарина на права и услуги) III реон  
Збирна сметка 807024 — Разни приходи (трошарина на права и услуги) IV реон

Сите уплати во полза на горните сметки се одобруваат на односните седишта на Народната банка на ФНРЈ — Централна за НРМ или Комунална банка каде се води извршување на буџетот на односниот околицки — градски народен одбор

Уплатите се вршат во готово со уплатница обр. 127 или со вирман на обр. 152.

На грбот на уплатницата или вирманскиот налог мора да се означи бројот на партијата и позицијата во чија полза се уплатува приходот

Доколку не се знае бројот на партијата и позицијата мора да се означи на име што се однесува уплатената сума.

**X. — УПЛАТУВАЊЕ НА КОРЕКТУРА НА РАСХОДИТЕ**

Коректура на расходите се уплатува на следните сметки и тоа:

1. — на сметка бр. 8-801099 — Коректура на расходите по републиканскиот буџет
2. — на сметка бр. 323011 — Коректура на расходите по буџетот на околицките народни одбори
3. — на сметка бр. 323101 — Коректура на расходите по буџетот на градските народни одбори
4. — на сметка бр. 323101 — При Комунална банка — Скопје, коректура расходи на I реон на сметка бр. 323201 — Коректура расходи на II реон на сметка бр. 323301 — Коректура расходи на III реон на сметка бр. 323401 — Коректура расходи на IV реон на сметка бр. 323501 — Коректура расходи на ГНО.

Уплатите се вршат со уплатница на обр. 1396. На грбот на уплатницата мора да се означи бројот на акредитивот, партија, позиција во чија полза се врши уплатата (коректура).

Бр 4090, 24-III-1949 г., Скопје

Министер на финансите  
Даре Камбаз, с. р

Министерството на индустријата и рударството на НРМ — по извршеното сравнување со изборниот текст, установена е дека во текстот на Правилникот за организација и работата на Работничкиот техникум на Министерството за индустрија и рударство во Скопје, во „Службен весник на НРМ“ бр. 7 од 21 март 1949 год. се пограле овие грешки и тава следна

**ИСПРАВКА  
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТАТА НА РАБОТНИЧКИОТ ТЕХНИКУМ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ИНДУСТРИЈА И РУДАРСТВО ВО СКОПЈЕ**

Во чл. 18 ст. 2 место зборот „Крајот“ треба да стои „Кругот“

Во чл. 19 место „чл. 8“ треба да стои „чл. 3“.

Во чл. 22 во вториот ред измеѓу зборовите „образование“ и „во“ треба да се уметне зборот „и“.

Во чл. 33 во третиот ред место зборот „по“ треба да стои „во“

Во чл. 50 ст. 3 испуштени се зборовите „на тоа училиште“ така да станот 3 да гласи „при прејдувањето на слушателите од Работничкиот техникум во кое друго училиште, на тоа училиште се испраќа препис од картонот за слушателот кој што прејдува во тоа училиште“.

Бр. 4482 Скопје, 4 април 1949 год.

Од Министерството за индустрија и рударство на НРМ

## ИСПРАВКА

Во „Службен весник на НРМ“ бр. 24 од 23-VII-1948 год. на страна 196 отпечатена е Наредбата за начинот на откупот на сировите животински кожи по печатна грешка без поглавие.

Во поглавието на Наредбата треба да стои: Врз основа чл. 8 ст. 2 и 4 од Уредбата за откуп на сировите животински кожи „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 56/48 Министерот за индустрија и рударството во согласност со Министерот на трговија и снабдувањето донесува.

Од Министерството на индустријата и рударството на НРМ.

## ИСПРАВКА

Во Наредбата на ова Министерство бр. 2913 од 13 I 1949 год. објавена во „Службен весник на Н. Р. Македонија“ бр. 5 од 28 II 49 г. на стр. 48 под 42 се поткрадова следните печатни грешки:

Во т. 1 ред втори пред думите „Народна Република Македонија“ треба да се уметне „на подрачјето на...“.

Во т. 3 ред „II 1949 год.“ треба да се уметне „5“.

Датата на Наредбата гласи „13 I 49 год. а не „31 I 49 год.“.

Од Министерството на трговијата и снабдувањето на НРМ.

## СОДРЖИНА

Рег. бр.	Стр.
92	79
93	79
94	79
95	79
96	80
97	80
98	80
99	81
100	81
101	81
102	81
103	82
104	82
105	82
	Исправка на Правилникот за организација и работа на Техничкиот техникум во Скопје
	Исправка на Наредбата бр. 2913 за Министерството на трговијата и снабдувањето на НРМ